

# Извештај за учество на собранија на акционери за месец декември 2017 година

Јануари, 2018 година

# ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

## I) Општ дел

Листа на издавачи чии хартии од вредност се стекнати со средства на пензиските фондови со кои управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје кои одржале собранија на акционери за месец декември 2017 година.

Компанија	ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,33%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,16%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	4,78%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,05%
Датум на одржување на собранието		25.12.2017
Дневен ред	<b>I. Процедурален дел</b> 1. Отворање на Собранието. 2. Избор на работни тела: -Избор на Претседавач, -Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.  <b>II. Работен дел</b> 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел. 2.Усвојување на Записникот од XXXVII-та седница на Собранието на акционери на Банката.  3. Предлог-одлука за зголемување на акционерскиот капитал со издавање обични акции со право на глас од 12-та емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор.	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Горан Мартиноски - Раководител во сектор за управување со средства	

## II) Посебен дел

### ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
<b>I. Процедурален дел</b>		
1. Отворање на Собранието.		
2. Избор на работни тела:		
-Избор на Претседавач,	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
-Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
<b>II. Работен дел</b>		
1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.	Претседавачот истакна дека дневниот ред е доставен во материјалите и бидејќи во предвидената постапка со Деловникот за работа со Собранието на банката нема предлози за дополнување истиот го стави на гласање и беше усвоен.	"ЗА"
2.Усвојување на Записникот од XXXVII-та седница на Собранието на акционери на Банката.	Записникот од XXXVII-та седница на Собрание на акционери на Банката, беше едногласно усвоен.	"ЗА"

3. Предлог-одлука за зголемување на акционерскиот капитал со издавање обични акции со право на глас од 12-та емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор.

Присутните акционери со мнозински број акции ја усвоија предлог одлуката за издавање обични акции со право на глас од 12-та емисија по пат на приватна понуда на институционален инвеститор. Охридска банка АД Скопје ќе изврши зголемување на акционерскиот капитал со издавање на 77.764 обични акции со право на глас, во вкупен номинален износ од 206.074.600,00 денари, за институционален инвеститор по пат на приватна понуда. Купувач на акциите од 12-та емисија е институционалниот инвеститор – Банката „Сосиете Женерал,“. Намената на емисијата е зголемување на акционерскиот капитал на Банката со нови уплати од страна на постоечкиот акционер „Сосиете Женерал,“ SA (Société Générale SA) од Париз, Р.Франција, заради одржување на соодветно ниво на стапка на редовен основен капитал и стапка на основен капитал, како и заштитните слоеви на капиталот пропишани со Закон за банки и подзаконската регулатива. Продажната вредност на една акција изнесува 5.536,00 денари, додека вкупната продажна вредност на акциите што се запишуваат изнесува 430.501.504,00 денари.

"ЗА"

**Скопје,  
09.01.2018 година**